

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 6

Петок, 07.05. 2021 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Градоначалник на општина Струмица:

| Рег. бр.   | Стр. | Рег. бр.   | Стр. |
|--|------|--|------|
| 84.  |      | 85.  |      |
| Решение за давање на согласност за отварање на сметка на СОУ „Јане Сандански“ Струмица ..... | 3    | Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 46-та седница на Советот на општина Струмица ..... | 3    |

#### Совет на општина Струмица:

|     |  |    |      |  |    |
|-----|--|----|------|--|----|
| 86. | Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година .....   | 5  | 95.  | Одлука за поставување на туристички знаци и останата туристичка сигнализација во Општина Струмица .....  | 13 |
| 87. | Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2021 година на Општина Струмица ..... | 7  | 96.  | Одлука за поставување средства за смирување на сообраќајот во општина Струмица .....   | 14 |
| 88. | Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња .....  | 7  | 97.  | Одлука за промена на режимот на сообраќај на крстосница на ул. „Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“ во Струмица .....                                  | 15 |
| 89. | Одлука за отстапување на опрема и ситен инвентар на ЈОУДГ „Детска радост“ во Струмица, во објектите на детските градинки во Куклиш и Муртино .....   | 11 | 98.  | Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година .....                     | 15 |
| 90. | Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица .....   | 11 | 99.  | Програма за дополнување на Програмата изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година .....                       | 16 |
| 91. | Одлука за доделување парична помош на Валентина Ангелова од с. Баница .....  | 12 | 100. | Решение за разрешување и именување на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица ..... | 17 |
| 92. | Одлука за доделување парична помош на Ѓорги Трајков од Струмица .....  | 12 | 101. | Решение за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица .....                           | 17 |
| 93. | Одлука за доделување парична помош на семејство Белчовски од с. Русиново ....  | 12 | 102. | Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица .....                        | 18 |
| 94. | Одлука за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица .....   | 13 | 103. | Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица .....                            | 18 |

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <b>104. Решение</b> за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито” Струмица .....  | 18 | <b>119. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2020 година .....   | 24 |
| <b>105. Решение</b> за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Видое Подгорец” Струмица .....   | 19 | <b>120. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2020 година ..... | 24 |
| <b>106. Решение</b> за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Герас Цунев” с. Просениково .....  | 19 | <b>121. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2020 година .....     | 25 |
| <b>107. Решение</b> за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “ Св. Кирил и Методиј” с. Дабиле .....  | 20 | <b>122. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2020 година .....        | 25 |
| <b>108. Решение</b> за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Гоце Делчев” с. Вељуса .....   | 20 | <b>123. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2020 година .....    | 25 |
| <b>109. Решение</b> за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито” Муртино .....   | 20 | <b>124. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2020 година .....  | 26 |
| <b>110. Решение</b> за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев” Куклиш .....   | 21 | <b>125. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2020 година .....   | 26 |
| <b>111. Решение</b> за разрешување и именување претставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООМУ “Боро Џони” Струмица .....  | 21 | <b>126. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2020 година .....      | 26 |
| <b>112. Заклучок</b> за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година .....  | 21 | <b>127. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2020 година .....      | 26 |
| <b>113. Заклучок</b> по барање мислење од Министерството за економија за развој на дистрибутивната гасоводна мрежа во Општина Струмица .....   | 22 | <b>128. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2020 година .....       | 27 |
| <b>114. Заклучок</b> за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година .....  | 22 | <b>129. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2020 година .....         | 27 |
| <b>115. Заклучок</b> за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година .....  | 22 | <b>130. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениново за 2020 година .....   | 27 |
| <b>116. Заклучок</b> за давање согласност на на Измена на Годишен план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година .....  | 23 | <b>131. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2020 година .....       | 27 |
| <b>117. Заклучок</b> за давање согласност на за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година ..... | 23 | <b>132. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година .....  | 28 |
| <b>118. Заклучок</b> за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2020 година .....  | 24 |   |    |

**84.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) на член 39 од Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на Општина Струмица“ бр.5/06) во врска со отварање и затварање на сметки на буџетски корисници во рамките на трезорската сметка, глава IV точка 16 алинеја 5 од Упатството за начинот на трезорско работење („Сл.весник на РМ“ бр.219/2018), Градоначалникот на општина Струмица, донесува

**Решение**

**за давање на согласност за отварање на сметка на СОУ „Јане Сандански“ Струмица**

1. На буџетскиот корисник СОУ “Јане Сандански“ Струмица му се дава согласност за отварање на донаторска сметка 785 за проектот за програмата ЕРАЗМУС +програмата, регистрационен број 2020-1-IT02-KA226-SCH-095669, РКБ 06858 , раздел 76601, согласно нивното барање број 05-2578/1 од 04.05.2021 година.

2.Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 05- 2578/2 Општина Струмица  
04.05.2021 год. Градоначалник  
Струмица Коста Јаневски с.р

**85.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

**Решение**

**за објавување на прописите и другите акти донесени на 46-та седница на Советот на општина Струмица**

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 46-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 28.04.2021 година и тоа:

1. Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, бр. 08-2505/1 од 29.04.2021 година;
2. Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2021 година на Општина Струмица, бр. 08-2506/1 од 29.04.2021 година;
3. Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, бр. 08-2507/1 од 29.04.2021 година;
4. Одлука за отстапување на опрема и ситен инвентар на ЈОУДГ „Детска радост “ во Струмица, во објектите на детските градинки во Куклиш и Муртино, бр. 08-2508/1 од 29.04.2021 година;
5. Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица бр. 08-2509/1 од 29.04.2021 година;
6. Одлука за доделување парична помош на Валентина Ангелова од с. Баница, бр. 08-2510/1 од 29.04.2021 година;
7. Одлука за доделување парична помош на Ѓорги Трајков од Струмица, бр. 08-2511/1 од 29.04.2021 година;
8. Одлука за доделување парична помош на семејство Белчовски од с. Русиново, бр. 08-2512/1 од 29.04.2021 година;
9. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица, бр. 08-2513/1 од 29.04.2021 година;
10. Одлука за поставување на туристички знаци и останата туристичка сигнализација во Општина Струмица, бр. 08-2514/1 од 29.04.2021 година;
11. Одлука за поставување средства за смирување на сообраќајот во општина Струмица, бр. 08-2515/1 од 29.04.2021 година;
12. Одлука за промена на режимот на сообраќај на крстосница на ул. „Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“ во Струмица, бр. 08-2516/1 од 29.04.2021 година;
13. Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021

- година, бр. 08-2517/1 од 29.04.2021 година;
14. Програма за дополнување на Програмата изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година, бр. 08-2518/1 од 29.04.2021 година;
  15. Решение за разрешување и именување на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 08-2519/1 од 29.04.2021 година;
  16. Решение за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, бр. 08-2520/1 од 29.04.2021 година;
  17. Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, бр. 08-2521/1 од 29.04.2021 година;
  18. Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица, бр. 08-2522/1 од 29.04.2021 година;
  19. Решение за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица, бр. 08-2523/1 од 29.04.2021 година;
  20. Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, бр. 08-2524/1 од 29.04.2021 година;
  21. Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Герас Цунев“ с. Просениково, бр. 08-2525/1 од 29.04.2021 година;
  22. Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил и Методи“ с. Дабиле, бр. 08-2526/1 од 29.04.2021 година;
  23. Решение за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса, бр. 08-2527/1 од 29.04.2021 година;
  24. Решение за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, бр. 08-2528/1 од 29.04.2021 година;
  25. Решение за разрешување и именување преставник на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, бр. 08-2529/1 од 29.04.2021 година;
  26. Решение за разрешување и именување претставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООМУ „Боро Џони“ Струмица, бр. 08-2530/1 од 29.04.2021 година;
  27. Заклучок за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година, бр. 08-2531/1 од 29.04.2021 година;
  28. Заклучок по барање мислење од Министерството за економија за развој на дистрибутивната гасоводна мрежа во Општина Струмица, бр. 08-2532/1 од 29.04.2021 година;
  29. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година, бр. 08-2533/1 од 29.04.2021 година;
  30. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година, бр. 08-2534/1 од 29.04.2021 година;
  31. Заклучок за давање согласност за Измена на Годишен план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година, бр. 08-2535/1 од 29.04.2021 година;
  32. Заклучок за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година, бр. 08-2536/1 од 29.04.2021 година;
  33. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2537/1 од 29.04.2021 година;
  34. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2538/1 од 29.04.2021 година;
  35. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2539/1 од 29.04.2021 година;
  36. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2540/1 од 29.04.2021 година;
  37. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2020

- година, бр. 08-2541/1 од 29.04.2021 година;
38. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2020 година, бр. 08-2542/1 од 29.04.2021 година;
39. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2543/1 од 29.04.2021 година
40. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2544/1 од 29.04.2021 година;
41. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2545/1 од 29.04.2021 година;
42. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2546/1 од 29.04.2021 година;
43. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2020 година, бр. 08-2547/1 од 29.04.2021 година;
- .....

**86.**

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финасирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21 и

44. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2020 година, бр. 08-2548/1 од 29.04.2021 година;
45. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениново за 2020 година, бр. 08-2549/1 од 29.04.2021 година;
46. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2550/1 од 29.04.2021 година; и
47. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2020 година, бр. 08-2551/1 од 29.04.2021 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 09-2643/1 Општина Струмица  
07.05.2021 год. Градоначалник  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

77/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**Буџетски календар  
за подготовка и донесување на Буџетот на  
општина Струмица за 2022 година**

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на 1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, се утврдуваат следните рокови и активности:

| Можен датум    | Буџетски активности  | Одговорност   |
|----------------|--|---|
| Април-мај 2021 | Советот на општината донесува Буџетски календар  | Совет на општина Струмица   |
| Мај-јуни 2021  | Совет на општината усвојува развојни документи   | Совет на општина Струмица   |
| 1-30 09/2021   | Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој им го доставува на општината | Чл.21 од Законот на Буџетит и чл.27 ст.1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС („Сл. весник на РМ“ бр.61/04) |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 05/10/<br>2021   | Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги во предвид добиените барања и иницијативи од граѓаните, НВО, институции од областа на културата и спортот и други  | Градоначалникот,<br>Секторот за финансиски прашања |
| 10/10/<br>2021   | Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатства се доставуваат до другите сектори и сите општински буџетски корисници заедно со писмото од Градоначалникот за зацртаните одредби  | Сектор за финансиски прашања                       |
| 20/10/<br>2021   | Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го доставува на одобрување до Советот   | Градоначалник                                      |
| 25/10/<br>2021   | Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за финансиски прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници  | Раководители на сектори Буџетски корисници         |
| 30/10/<br>2021   | 1. Се собираат буџетските барања од граѓаните на собири на МЗ и други организирани форми на консултации со сите учесници во буџетскиот процес (НВО, спорт, култура и др.)<br>2. Барањата се анализираат усогласуваат<br>в. Се изготвува билансот на приходи<br>г. Се изготвува билансот на расходи  | Сектор за финансиски прашања                       |
| 15/11/<br>2021   | Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот   | Совет на општина                                   |
| Ноември<br>2021  | Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за финансиски прашања  | Градоначалник                                      |
| Ноември<br>2021  | а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината кој преку своите советници се учесници на Буџетски форум на кој сите заинтересирани граѓани партиципираат во донесување на Буџетот на ЕЛС.<br>б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста; и<br>в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници | Градоначалник                                      |
| Декември<br>2021 | До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на градоначалникот  | Градоначалник                                      |
| Декември<br>2021 | Се води расправа во телата на Советот на општината  | Комисија за буџет и финансии                       |
| Декември<br>2021 | 1. Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година<br>2. Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл. весник на РМ" бр.61/04)  | Совет на општина Струмица                          |

2. Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-2505/1  
29.04.2021 год.  
Струмица

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски с.р.

**87.**

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**О д л у к а**

**за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година**

## Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година, број 09-2304/2 од 20.04.2021 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2506/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

**88.**

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр.79/09), член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) член 1, 9 и 10 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96, 09/97, 06/02,

40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), и „Сл. весник на РСМ“ бр.275/19), и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**

**за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња**

## I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со оваа Одлука се основа заедничко јавно претпријатие за општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица за заловување и третман на бездомни кучиња.

## Член 2

Заедничкото јавно претпријатие е со назив Заедничко Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ - Струмица, со скратен назив ЗЈПЗБК „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица.

Седиштето на Заедничкото јавно претпријатие е во Индустриска зона Сачево, општина Струмица.

Активностите на Заедничкото јавно претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња на подрачјето на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

## Член 3

Износот на средствата за основање Заедничко Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ - Струмица изнесува **4.269.792,00** денари, кои средства се обезбедени со учество на секоја општина и тоа според следниот износ:

| Општини во Југоисто-чниот плански регион | Износ        | Учество во проценти |
|--|--------------|---------------------|
| Богданци                                 | 217.256,00   | 5,08%               |
| Босилово                                 | 224.256,00   | 5,25%               |
| Валандово                                | 274.256,00   | 6,42%               |
| Василево                                 | 224.256,00   | 5,25%               |
| Гевгелија                                | 737.000,00   | 17,26%              |
| Дојран                                   | 274.256,00   | 6,42%               |
| Конче                                    | 224.256,00   | 5,25%               |
| Ново Село                                | 224.256,00   | 5,25%               |
| Радовиш                                  | 850.000,00   | 19,90%              |
| Струмица                                 | 1.020.000,00 | 23,88%              |

Средствата во оваа табела се поделени на фиксно финансирање на годишно ниво за секоја општина поединечно, согласно одлуката донесена од страна на Советот за развој на Југоисточниот плански регион бр. 08-53/1 од 02.02.2021 год.

#### Член 4

Средствата за финансирање и редовно работење на заедничкото јавно претпријатие ќе се обезбедат од:

- Буџетите на општините основачи на претпријатието соодветно и пропорционално од секоја општина согласно член 3 од оваа Одлука;
- Од донации и спонзорства;
- Од давањето на услуги за кои е основано претпријатието.

#### Член 5

Дејноста на Заедничкото јавно претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња на подрачјето на општините основачи на оваа претпријатие, односно подрачјата на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

Согласно националната класификација на дејности Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња, ќе врши претежна дејност 01.49 Одгледување на други животни и тоа:

- Преземање на соодветни мерки се со цел ефикасна заштита на бездомните кучиња;
- Редовно хранење и напојување доколку е неопходно лекување на кучињата;

- Вршење контрола на бездомни кучиња во општините од Југоисточниот регион;
- Привремено сместување во прифатилиштето каде доколку е потребно да се кастрираат, здравствено да се третираат, да се изврши здравствена заштита и тест за социјализација согласно прописите од областа на ветеринарното здравство по што истите треба да се вдомат или вратат во областа од каде биле заловени;
- Вршење на еутаназација;
- Одбележување на бездомните кучиња со микрочип за идентификација;
- Да се применуваат и други методи за контрола на бездомните кучиња во Југоисточниот регион;
- Изготвување на повеќегодишен план и програма врз основа на кој ќе се врши контрола на бездомните кучиња и истата да се достави до Агенцијата за храна и ветеринарство на одобрување. Во функција на основната дејност Заедничкото јавно претпријатие ќе врши и други дејности во внатрешниот промет, и тоа:
  - 75.00 Ветеринарни дејности
  - 01.62 Помошни дејности за одгледување на животни
  - 96.09 Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место.

Заедничкото јавно претпријатие не може да врши промена на дејност, статут, назив и седиште без согласност на основачите.



## Член 6

Заедничкото јавно претпријатие се организира на начин што ќе обезбеди:

- Техничко-технолошко и економско единство на системот,
- Ефикасност и транспарентност во работењето,
- Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој;
- Заштита и унапредување на добрата од општ интерес
- Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи и услуги и
- Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

## Член 7

Заедничкото јавно претпријатие се организира како единствено заедничко јавно претпријатие со можност да формира подружница, за општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, за што Управниот одбор на претпријатието ќе донесе посебна одлука на која основачите ќе дадат согласност.

Подружницата на јавното претпријатие нема својство на правно лице, но може да настапува во правниот промет во име и за сметка на јавното претпријатие.

Со подружницата раководи раководител што го именува директорот на јавното претпријатие по предходна согласност на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

## Член 8

Се ОВЛАСТУВА лицето Софче Јанева од Струмица, ул. „Јанко Цветинов“, бр. 16, со ЕМБГ 0106964465021, да ги извршува работите на Заедничкото јавно претпријатие до неговото конституирање.

Овластеното лице ќе ги врши работите за запишување на Заедничкото јавно претпријатие во Централен Регистар на Р.С.М. и ќе ги превземе сите мерки и активности за упис во Централен Регистар на Р.С.М. во согласност со законите се до уписот на заедничкото јавно претпријатие.

## Член 9

Органите на Заедничкото јавно претпријатие се: Управен одбор, Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење и Директор.

## Член 10

Управниот одбор на Заедничкото јавното претпријатие се состои од пет (5) члена. Во Управниот одбор основачот предлага именување односно разрешување на претставници од редот на афирмирани и познати стручници во областа на предметот на работењето на Заедничкото јавно претпријатие, имајќи во предвид соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници.

Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години.

Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на предлог на Советите на општините основачи.

## Член 11

Управниот одбор на Заедничкото јавното претпријатие ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на јавното претпријатие во согласност со законот.

1. Го донесува Статутот на заедничкото јавно претпријатие;
2. Ја усвојува Програмата за работа и развој на Заедничкото јавно претпријатие;
3. Ја утврдува деловната политика;
4. Ја усвојува Годишната завршна сметка на Заедничкото јавно претпријатие;
5. Го усвојува Извештајот за работењето на Заедничкото јавно претпријатие;
6. Одлучува за употребата на средства остварени со работењето на заедничкото јавното претпријатие и покривање на загубите;
7. Ги донесува Одлуките за инвестиции;
8. Ги утврдува цените на производите и услугите;
9. Одлучува за Внатрешната организација на Заедничкото јавното претпријатие и
10. Врши други работи утврдени со актот за основање и статутот на заедничкото јавно претпријатие.

## Член 12

Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува доколку се присутни повеќе од половината членови на Управниот одбор.

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од сите членови на Управниот одбор.

#### Член 13

За вршење контрола на материјално – финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола на материјалното – финансиско работење составен од пет (5) члена.

Членовите на Надзорниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години.

Членовите на надзорниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на Југоисточниот плански регион на предлог на Советите на општините основачи.

#### Член 14

Предлагањето на членови на Управниот и Надзорниот орган од страна на Советите на општините основачи ќе се врши по пат на ротација.

Советите на општините кои предложиле членови во Управниот орган по истекот на мандатот од 4 (четири) години ќе предложат членови во Надзорниот орган, и обратно.

Советот на секоја од општините може да предложи разрешување само на членот на Управниот или Надзорниот орган кој самиот го предложил за именување.

#### Член 15

Директорот го избира градоначалникот на општината на чие подрачје е седиштето на заедничкото јавно претпријатие по предлог од комисијата од три члена, која ќе ги разгледува пристигнатите пријави, формирана од Советот за развој на Југоисточниот плански регион во постапка утврдена со закон.

Градоначалникот на општината на чие подрачје е седиштето на заедничкото јавно претпријатие може да именува вршител на должноста директор на заедничкото јавно претпријатие до изборот на директор, но најмногу до шест месеци.

#### Член 16

Конституирањето на органите на Заедничкото јавно претпријатие ќе се изврши во рок од шеесет (60) дена од денот на уписот на Заедничкото јавно претпријатие во Централен регистар на РСМ.

#### Член 17

Управниот одбор во рок од шеесет (60) дена од денот на неговото конституирање ќе го донесе Статутот на Заедничкото јавно претпријатие на кое согласност даваат основачите односно советите на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

Со статутот на Заедничкото јавно претпријатие поблиску ќе се уреди организацијата, управувањето и раководењето со заедничкото јавно претпријатие, општите акти и постапката за нивното донесување, како и други прашања од значење за заедничкото јавно претпријатие.

#### Член 18

Сите одлуки усвоени од органите на Заедничкото јавно претпријатие се задолжителни за сите основачи и истите ќе се спроведуваат на единствен начин од страна на секоја општина, основач.

#### Член 19

Заедничкото јавно претпријатие за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Основачите/општините не се одговорни за обврските на заедничкото јавно претпријатие.

Заедничкото јавно претпријатие со својство на правно лице се стекнува со денот на уписот во Трговскиот Регистар.

## II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 20

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Струмица", со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, бр. 08-757/1 од 28.12.2021 година „Службен гласник на општина Струмица " бр. 33/20.

#### Член 21

Примената на оваа одлука ќе отпочне откако сите десет општини основачи ќе донесат Одлука за основање на заедничкото јавно претпријатие.

Бр.08-2507/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2020 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

89.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**  
**за отстапување на опрема и ситен инвентар на ЈОУДГ „Детска радост“ во Струмица, во објектите на детските градинки во Куклиш и Муртино**

**Член 1**

Со оваа Одлука се отстапува опремата и ситниот инвентар, со кој се опремени клоновите на детските градинки во Куклиш и Муртино, сопственост на Општина Струмица, на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица и тоа:

| Ред. бр. | Објект                    | Опрема денари    | Ситен инвентар денари | Вкупно денари    |
|----------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1.       | Детска градинка - Куклиш  | 902.958          | 84.330                | 987.288          |
| 2.       | Детска градинка - Муртино | 680.299          | 65.580                | 745.879          |
|          | <b>Вкупно:</b>            | <b>1.583.257</b> | <b>149.910</b>        | <b>1.733.167</b> |

**Член 2**

Опремата и ситниот инвентар од член 1 на оваа Одлука, се отстапуваат без надомест за вршење на дејноста - детски градинки во Куклиш и Муртино.

**Член 3**

Примопредавањето на опремата и ситниот инвентар, од член 1 на оваа Одлука ќе го изврши од Комисија од три члена, формирана од Градоначалникот на општина Струмица, од кои еден од ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица и два од Општина Струмица.

**Член 4**

Составен дел на оваа Одлука се Материјалните картици за ситен инвентар во употреба и Пописните листи за опрема од 2019 и 2020 година на Одделението за сметководство и плаќања при Секторот за финансиски прашања на Општина Струмица.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-2508/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

90.

Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**  
**за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица**

**Член 1**

Во Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 21/10, 12/12, 28/12, 21/13, 16/14, 15/15, 1/17, 20/18 и 33/20) во член 16 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:

„- старт (почеток) на превозот до два километри во дневен и ноќен превоз .....60,00 денари“.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 08-2509/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

**91.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**  
**за доделување парична помош на**  
**Валентина Ангелова од с. Баница**

## Член 1

На Валентина Ангелова од с. Баница и се доделува парична помош во вкупен нето износ 50.000,00 денари, како помош во обезбедување на парични средства за лекување.

## Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2021 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

## Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2510/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

**92.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**  
**за доделување парична помош на**  
**Ѓорѓи Трајков од Струмица**

## Член 1

На Ѓорѓи Трајков од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ 50.000,00 денари, како помош во обезбедување на парични средства за лекување.

## Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2021 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

## Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 2511/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

**93.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**  
**за доделување парична помош на**  
**семејството Белчовски од с. Русиново**

## Член 1

На семејството Белчовски од с. Русиново, му се доделува парична помош во нето износ 100.000,00 денари, како помош за ублажување на тешката финансиска состојба.

Општина Струмица изразува почит за најголемиот можен чин на хуманоста што го покажа во најтешките моменти од животот, со дарувањето на срцето и други органи од нивната трагично загината ќерка и сестра Верица, со што спасија други млади животи.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2021 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2512/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**94.**

Врз основа на член 22 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 20 став 1 точка 24 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) и член 18 став 1 од Одлуката за јавни паркиралишта од значење на Општина Струмица. (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 1/14), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а  
за дополнување на Одлуката за  
определување на зонско паркирање на  
подрачјето на град Струмица**

Член 1

Во Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 1/14, 7/15, 10/15, 15/15 и 02/16), во член 4 став 1 по алинеја 18 се додава една нова алинеја (19) која гласи:

- Јавен паркинг простор на ул. “Браќа Миладинови“ на КП бр. 6287 КО Струмица кај пазарот „Чешел“ (до клон 4 на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица).

Член 2

Начинот на паркирање на Јавениот паркинг простор на ул. “Браќа Миладинови“ на КП бр. 6287 КО Струмица, е определен ДУП на град Струмица за блок бр. 20, донесен со Одлука број 02-850/1 од 31.12.1987 год.

Член 3

Режимот на сообраќај за користење на Јавениот паркинг простор на ул. “Браќа Миладинови“ на КП бр. 6287 КО Струмица, се регулира согласно Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот (“Службен весник на РСМ“ број 174/20), табеларниот приказ број 01/2021 на сообраќајна сигнализација која ќе биде поставена на јавниот паркинг простори и графички прилог бр. 1/2021 за начунот на уредувањето на режимот на сообраќај, кои се составен дел на извадок од ДУП за блок бр. 20 на град Струмица.

Член 4

Организаторот на паркирањето на определениот паркинг простор со член 1 од оваа Одлука е должен да ја означи соодветна зона, да постави вертикална и хоризонтална сигнализација, информативни табли за видот на возилата кои можат да се паркираат, времето на максимално дозволено паркирање, цената на паркирањето, начинот на плаќањето, да означи две паркинг-лоации за лица со посебни потреби, како и други информации кои се неопходни за информирање на корисниците на услугите на паркирањето.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2513/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**95.**

Врз основа на член 348 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 302/20), член 22 и 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 20 став 1 точка 24 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**  
**за поставување на туристички знаци и**  
**туристичка сигнализација во Општина**  
**Струмица**

**Член 1**

Со оваа Одлука се определува поставување на туристички знаци и туристичка сигнализација за известување на учесниците во сообраќајот за културните, историските, верските, археолошките и други значајни локалитети на подрачјето на Општина Струмица и тоа:

- Манастир „Св. Богородица Елеуса“ с. Велуса;
- Манастир „Св. Леонитиј“ с. Водоча;
- Црква „Св. Петнаесет Тивериполски Свештеномаченици“ – Струмица;
- Црква „Св. Кирил и Методиј“ – Струмица
- „Средновековна црква“ – Струмица;
- „Спомен-Костурница“ - Струмица;
- Спомен куќа на Благој Јанков Мучето- Струмица;
- Куќа од старогратски тип - Струмица;
- Комплекс сакрални објекти – Струмица;
- Археолошки локалитет „Маџук“ - Струмица;
- Археолошки локалитет „Цареви кули“ – Струмица; и
- НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица.

**Член 2**

Поставувањето на туристичките знаци и туристичката сигнализација е од примарните сообраќајници кои започнуваат на влезовите на градот, за заинтересираните учесници во сообраќајот полесно да се насочат низ булеварите и улиците во градот и јавните патишта до наведените туристички места во член 1 од оваа Одлука.

**Член 5**

Правецот на движење кон определение туристички локалитети се регулира со соодветни вертикални туристички знаци и останата туристичка сигнализација, согласно Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот (“Службен весник на РСМ“ број 174/20), определени со основниот сообраќаен проект, со технички број 015-002/2021 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

**Член 6**

Составен дел на оваа Одлука е „Основниот сообраќаен проект за поставување на туристичка сигнализација во Општина Струмица“ со технички број 015-002/2021 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

**Член 7**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр. 08-2514/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

**96.**

Врз основа на член 348 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 302/20), член 22 точка 4 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), и член 20 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**О д л у к а**  
**за поставување средства за**  
**смирување на сообраќајот во општина**  
**Струмица**

**Член 1**

Со оваа Одлука се определува поставување на средства за смирување на сообраќајот и зголемување безбедноста на пешаците на:

- Ул. Никола Тесла“ и ул „Васил Главинов“ (три забавувачи на сообраќајот – вештачки издадености на патот и поставување вертикална сообраќајна сигнализација);
- Крстосница на ул. „Ѓорѓи Василев“ и ул. „Младинска“ во Струмица (забавувачи на сообраќајот – вештачки издадености на патот на двете улици во делот на сообраќајните ленти во определените правци на движење на возилата);
- Улицы во с. Дабиле (звучни ленти и зона во која е ограничена

брзината на движење на возилата пред училиштето во Дабиле, БУС постојка, пешачки премини и поставување вертикална сообраќајна сигнализација); и

- Улица во с. Костурино (звучни ленти и зона во која е ограничена брзината пред училиштето во с. Костурино и поставување на вертикална сигнализација).

#### Член 5

Поставувањето на средствата за смирување на сообраќајот се врши согласно Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот ("Службен весник на РСМ" број 174/20), определени со основниот сообраќаен проект, со технички број 015-004/2021 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

#### Член 6

Составен дел на оваа Одлука е „Основниот сообраќаен проект за поставување на средства за смирување на сообраќајот во Општина Струмица, со технички број 015-004/2021 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

#### Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2515/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

#### 97.

Врз основа на член 6 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 302/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

#### О д л у к а

**за промена на режимот на сообраќај на крстосница на ул. „Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“ во Струмица**

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши промена на режимот на сообраќај на пресекот на ул. „Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“ во Струмица, од класична четири-кракна крстосница во кружна крстосница со кружен тек на сообраќајот.

#### Член 2

Технологијата на изведување на кружната крстосница, како и начинот на воспоставување на кружниот тек на сообраќајот и потребната соодветна вертикална и хоризонтална сигнализација е определена со Проектот за промена на режимот на сообраќај со технички број 015-005/2021 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица и Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот ("Службен весник на РСМ" број 174/20),

#### Член 3

Составен дел на оваа Одлука е Проектот за промена на режимот на сообраќај со технички број 015-005/2021 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2516/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

#### 98.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**Програма  
за дополнување на Програмата за  
уредување на градежното земјиште на  
подрачјето на Општина Струмица за  
2021 година**

1. Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20) во точка:

Во глава:

ФА .- Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), во табелата по реден број 35 се додава:

| р. бр. | Назив на активноста  |
|--------|--|
| 36     | Изведба на кружна крстосница на ул. „Ленинова“ со ул. „24-ти Октомври“ (градежен и сообраќаен дел) |
| 37     | Велосипедска патека  |

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

Бр.08-2517/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

**Програма  
за дополнување на Програмата за  
изработка на урбанистички планови на  
подрачјето на Општина Струмица за  
2021 година**

99.  
Врз основа на член 20 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/2020) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на

Во Програма за изработка на урбанистичките планови на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 , 2/21 и 3/31) се вршат следните дополнувања:

Во глава:

**VI. Урбанистички планови вон населено место**

Во табелата по реден број 5 се додава:

| Р.б. | Објект  | Износ денари   |
|------|---|----------------|
| 6.   | Измена и дополна на Урбанистички план за вон населено место за повеќенаменска индустриска зона за град Струмица, КО Сачево и КО Градско Балдовци, за изградба на објект со намена Е1.13, во граници на ГП1.4.1, до ГП1.4.6. | Самофинасирање |



**Во глава:**

**VII. Урбанистички проект**

**Во табелата по реден број 5 се додава**

| Р.б. | Објект   | Износ денари |
|------|--|--------------|
| 6    | Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на атмосферска канализациона мрежа и заштита од поплава за с.Муртино, Општина Струмица |              |

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2518/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**100.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение**

**за разрешување и именување на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица**

1. Од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се разрешува: Иван Вета;

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именува: Костадинка Дикова –дипл.економист од Струмица;

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“

Бр.08-2519/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**101.**

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20 и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение**

**за разрешување и именување претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица**

1. Од Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, се разрешува претставникот на општина Струмица:

- Ристо Чивчиев

2. Во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, за претставник на општина Струмица, се именува:

- Емилија Котева

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2520/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

### 102.

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООУ “Никола**  
**Вапцаров“ Струмица**

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Душко Панов
2. Во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Дончо Цветанов
3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2521/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

### 103.

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООУ “Сандо**  
**Масев“ Струмица**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Сандо Масев“ Струмица, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Ристо Годев
2. Во Училишниот одбор на ООУ “Сандо Масев“ Струмица, за претставник од Општина Струмица, се именува:  
- Горги Стојков

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2522/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

### 104.

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООУ “Маршал**  
**Тито“ Струмица**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито“ Струмица, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
Зорица Андонова

2. Во Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито“ Струмица, за претставник на Општина Струмица, се именува:  
- Андријана Ковачева

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2523/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

**105.**

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Р е ш е н и е**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООУ “Гоце**  
**Делчев“ с.Вељуса**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Гоце Делчев“ с.Вељуса, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Илија Георгиев
2. Во Училишниот одбор на ООУ “Гоце Делчев“ с.Вељуса, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Зуле Михаилова
3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2527/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

**105.**

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Р е ш е н и е**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООУ “Видое**  
**Подгорец“ Струмица**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Видое Подгорец“ Струмица, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Јанко Шилинов

2. Во Училишниот одбор на ООУ “Видое Подгорец“ Струмица, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Марија Гаштеовска

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2524/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

**106.**

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Р е ш е н и е**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООУ “Герас**  
**Цунев“ с.Просениково**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Герас Цунев“ с.Просениково, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Крсто Петров
2. Во Училишниот одбор на ООУ “Герас Цунев“ с.Просениково, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Сања Митева
3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2525/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

**107.**

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение  
за разрешување и именување  
претставник на Општина Струмица во  
Училишниот одбор на ООУ “Св. Кирил и  
Методиј“ с.Дабиле**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиле, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Коце Божигов
2. Во Училишниот одбор на ООУ “Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Сашко Атанасов
3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2526/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**108.**

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение  
за разрешување и именување  
претставник на Општина Струмица во  
Училишниот одбор на ООУ “Даме  
Груев“ с.Куклиш**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев“ с.Куклиш, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Игор Милушев
2. Во Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев“ с.Куклиш, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Слоботка Милушева
3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2529/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**109.**

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение  
за разрешување и именување  
претставник на Општина Струмица во  
Училишниот одбор на ООУ “Маршал  
Тито“ с.Муртино**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито“ с.Муртино, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Наце Милушев
2. Во Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито“ с. Муртино, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Тоди Стојанов

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2528/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

#### 110.

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООУ “Даме**  
**Груев“ с.Куклиш**

1. Од Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев“ с.Куклиш, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Игор Милушев
2. Во Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев“ с.Куклиш, за претставник на општина Струмица, се именува:  
- Слоботка Милушева
3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2529/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

#### 111.

Врз основа на член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,

16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**Решение**  
**за разрешување и именување**  
**претставник на Општина Струмица во**  
**Училишниот одбор на ООМУ “Боро**  
**Џони“ Струмица**

1. Од Училишниот одбор на ООМУ “Боро Џони“ Струмица, се разрешува претставникот на Општина Струмица:  
- Љубен Делев
2. Во Училишниот одбор на ООМУ “Боро Џони“ Струмица, за претставник на општина Струмица, повторно се именува:  
- Љубен Делев
3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2530/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

#### 112.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на Општина Струмица, на седницата одржана на ден 28.04.2021 година, донесе:

**Заклучок**  
**за давање согласност на Измената на**  
**Годишниот план за вработување во**  
**општинската администрација на**  
**општина Струмица за 2021 година**

1. Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување во општинската администрација на општина Струмица бр. 09-2304/2 од 20.04.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-2531/1 Совет на Општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

### 113.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

### **Заклучок за идните планови за развој на дистрибутивната гасоводна мрежа во Општина Струмица**

1. Советот на општина Струмица го разгледа Барањето-мислење од Министерството за економија бр. 12-786/1 од 11.02.2021 година, за идните планови за развој на дистрибутивната гасоводна мрежа во државата и понудените можности за оперирање со постојната гасоводна инфраструктура.

2. Општина Струмица се определува преку ЈПЕД „Струмица-гас“ да продолжи да функционира како оператор на системот за дистрибуција на природен гас.

3. Јавното претпријатие за енергетски дејности „Струмица-гас“ Струмица, е основано во 2010 година и остварува позитивни финансиски резултати. Досега реализира 41.000 метри гасоводна мрежа, со приклучени 327 корисници од категориите: домаќинства, стопанство и јавни институции.

Во наредниот период продолжува со проширување на гасоводната мрежа и реализација нови приклучоци.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2532/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

### 114.

Врз основа на член 26- а од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

### **Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година**

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2533/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

### 115.

Врз основа на член 26- а од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишниот извештај**  
**за спроведувањето на Програмата за**  
**развој на Југоисточниот плански регион**  
**за 2020 година**

1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2534/1 Совет на општина Струмица  
 29.04.2021 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
 .....

**116.**

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за давање согласност на Измената на**  
**Годишниот план за вработување на**  
**ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021**  
**година**

1. Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година бр. 01-2031/1 од 30.03.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2535/1 Совет на општина Струмица  
 29.04.2021 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
 .....

**117.**

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за давање согласност за обезбедени**  
**финансиски средства за пополнување на**  
**работни места согласно Измената на**  
**Годишниот план за вработување во**  
**ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2021**  
**година**

Член 1

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2021 година бр. 04-2031/1 од 30.03.2021 година.

Член 2

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2536/1 Совет на општина Струмица  
 29.04.2021 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
 .....

**118.**

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе:

**З а к л у ч о к**

**за давање согласност на Годишната сметка со финансиски извештај за 2020 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица**

1. Се дава согласност Годишната сметка со финансиски извештај за 2020 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, усвоена со Одлука на Управниот одбор бр.02-1518/3 од 08.03.2021 год.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2537/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**119.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**

**за усвојување на Годишната сметка со финансиски извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансиски извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2538/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**120.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**

**за усвојување на Годишната сметка со финансиски извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансиски извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2020 година.



2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2539/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**121.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на СОУ „Никола**  
**Карев“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2540/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**122.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Гоце**  
**Делчев“ Вељуса за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2541/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**123.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Кирил и**  
**Методиј“ Дабилџе за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабилџе за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2542/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

**124.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Никола**  
**Вапцаров“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2543/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**125.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Видое**  
**Подгорец“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2544/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**126.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Сандо**  
**Масев“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2545/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**127.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Маршал**  
**Тито“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2546/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**128.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Маршал**  
**Тито“ Муртино за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2547/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**129.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Даме**  
**Груев“ Куклиш за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2548/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**130.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООУ „Герас**  
**Цунев“ Просениково за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2549/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**131.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ООМУ „Боро**  
**Џони“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2550/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

**132.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2021 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ЈОУДГ „Детска**  
**Радост“ Струмица за 2020 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2551/1 Совет на општина Струмица  
29.04.2021 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.